

**МАКПРОМЕТ АД-ШТИП**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР И  
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ  
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА  
31 ДЕКЕМВРИ 2015 ГОДИНА**

**Прилеп, март 2016**

**СОДРЖИНА**

**Страна**

Извештај на независниот ревизор

1-2

Финансиски извештаи

Извештај за сеопфатна добивка

Извештај за финансиската состојба

Извештај за паричните текови

Извештај за промените во главнината

Белешки кон финансиските извештаи

**Додатоци**

Додаток 1-Законски обврски за составување на Годишна сметка и Годишен извештај за работење

Додаток 2-Годишна сметка (Извештај за финансиска состојба, Извештај за сеопфатна добивка)

Додаток 3-Годишен извештај за работење

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ НА  
МАКПРОМЕТ АД Штип

### Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на МАКПРОМЕТ АД Штип (Друштвото) коишто ги вклучуваат: Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2015 година, како и Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

### Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот на Друштвото е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

### Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (Службен весник на Република Македонија бр.79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденување во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не и за целта на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на

на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

#### Мислење

Според нашето мислење финансиските извештаи објективно ја презентираат, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на друштвото МАКПРОМЕТ АД-Штип заклучно на 31 декември 2015 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

#### Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот на трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04 ... 192/15). Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија бр.158/2010 .... 192/15) е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работа е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на МАКПРОМЕТ АД-Штип за годината која завршува на 31 декември 2015 година

Прилеп, 14.03.2016 година

Овластен ревизор

\_\_\_\_\_  
Пецко Ристески

Пелагониска Ревизорска Кука

ДОО Прилеп  
Управител

\_\_\_\_\_  
Пецко Ристески



**Финансиски извештаи за годината  
завршена на 31.12.2015 во согласност со барањата на  
сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија  
за МАКПРОМЕТ АД ШТИП**

**Извештај за сеопфатна добивка  
Извештај за финансиската состојба  
Извештај на паричниот тек  
Извештај за промените во главнината**

Овие финансиски извештаи се одобрени од Одборот на директори на Друштвото на 28.02.2016 год. и потпишани во негово име од главниот извршен директор Пиха Стерјова

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА И ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА  
ДОБИВКА  
НА МАКПРОМЕТ АД ШТИП  
на 31 декември 2015 година**

	<u>Белешки</u>	<u>31 декември 2015 во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2014 во (000) МКД</u>
<b>Приходи од работењето</b>		<b>48,902</b>	<b>21,330</b>
Приходи од продажба	5	26,897	20,699
Останати приходи	6	22,004	631
<b>Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство</b>	<b>7</b>		
Капитализирано сопствено производство и услуги			
<b>Расходи од работењето</b>		<b>52,069</b>	<b>29,293</b>
Трошоци за сировини и други материјали	8	4,368	5,056
Набавна вредност на продадени стоки	9	14,943	288
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	10		
Услуги со карактер на материјални трошоци	11	2,945	2,758
Останати трошоци од работењето	12	2,998	2,056
Трошоци за вработените	13	14,177	8,971
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	14	7,841	8,029
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства	15	3,356	2,007
Резервирања за трошоци и ризици			
Останати расходи од работењето	16	1,439	128
<b>Финансиски приходи</b>	<b>17</b>	<b>966</b>	<b>492</b>
<b>Финансиски расходи</b>	<b>18</b>	<b>106</b>	<b>75</b>
<b>Удел во загубата/добивката на придружените друштва</b>			
Добивка/Загуба од редовното работење	19	<u>(2,308)</u>	<u>(7,546)</u>
Нето добивка/загуба од прекинати работења	19	<u>(2,308)</u>	<u>(7,546)</u>
<b>Добивка/Загуба пред оданочување</b>	<b>20</b>		
Данок на добивка			
Одложени даночни приходи/расходи			
<b>Нето добивка/загуба за деловната година</b>	<b>21</b>	<u><u>(2,308)</u></u>	<u><u>(7,546)</u></u>
Останата сеопфатна добивка			
Останата сеопфатна загуба			
<b>Вкупна сеопфатна добивка (загуба) за годината</b>	<b>22</b>	<u><u>(2,308)</u></u>	<u><u>(7,546)</u></u>
Сеопфатна добивка (загуба) којашто им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво		<u><u>(2,308)</u></u>	<u><u>(7,546)</u></u>
Сеопфатна добивка (загуба) којашто им припаѓа на неконтролираното учество			

Директор  
Пиха Стерјова



# ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

## НА МАКПРОМЕТ АД ШТИП

на 31 декември 2015 година

	Белешки	31 декември 2015 во (000) МКД	31 декември 2014 во (000) МКД
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Нематеријални средства	23	383	514
Материјални средства	24	105,388	110,054
Вложувања во недвижности			
Долгорочни финансиски средства	25	1,625	1,625
<b>Вкупно нетековни средства</b>		<b>107,395</b>	<b>112,194</b>
<b>Тековни средства</b>			
<b>Залихи</b>			
Побарувања од поврзани друштва	26	48,513	29,522
Побарувања од купувачи	26	10,586	7,694
Побарувања за дадени аванси на добавувачи			
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акциза и за останати давачки кон државата (претплати)	26	894	5,736
Побарувања од вработените	26	90	174
Останати краткорочни побарувања			
Краткорочни финансиски средства	26	14,908	16,236
Парични средства и парични еквиваленти	27	5,824	49
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	26	117	1,271
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>80,932</b>	<b>60,682</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>188,327</b>	<b>172,876</b>
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>			
<b>Главнина и резерви</b>			
Основна главнина	28	186,940	186,940
Ревалоризациска резерва			
Резерви			
Акумулирана добивка			
Останати резерви			
Пренесена загуба (-)		(23,292)	(15,745)
Добивка/Загуба за деловната година		(2,308)	(7,546)
<b>Вкупно главнина и резерви</b>		<b>161,340</b>	<b>163,648</b>
<b>Долгорочни резервирања за ризици и трошоци</b>			
<b>Долгорочни обврски</b>			
Одложени даночни обврски	29		
<b>Тековни обврски</b>			
Обврски спрема поврзани друштва		7,366	
Обврски спрема добавувачи		7,476	7,351
Обврски за аванси, депозити и кауции			
Обврски за даноци и придонеси на плата и надомести на плата		621	449
Обврски кон вработените		1,476	840
Тековни даночни обврски		424	585
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва			
Обврски по заеми и кредити			
Обврски по основ на учество во резултатот			
Останати финансиски обврски			
Останати краткорочни обврски			
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди		9,624	3
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>26,987</b>	<b>9,228</b>
<b>Вкупно обврски</b>		<b>26,987</b>	<b>9,228</b>
<b>ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>		<b>188,327</b>	<b>172,876</b>

Финансиски извештаи за 2015 година  
Белешките се составен дел на финансиските извештаи.



**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ  
НА МАКПРОМЕТ Штип**  
на 31 декември 2015 година

	31 декември 2015 во (000) МКД	31 декември 2014 во (000) МКД
<b>I. Готовински тек од оперативни активности</b>		
Нето добивка/загуба по оданочување	(2,308)	(7,546)
Амортизација на основни средства	7,841	8,029
Зголемување/намалување на тековните средства		
Залихи	-	-
Побарувања од поврзани друштва	(18,991)	(5,526)
Побарувања од купувачи	(2,892)	186
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	-	-
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	4,842	(2,094)
Побарувања од вработените	85	64
Останати краткорочни побарувања	-	-
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	1,154	(983)
	<u>(15,803)</u>	<u>(8,352)</u>
<b>Зголемување/намалување на тековни обврски</b>		
Обврски спрема поврзани друштва	7,366	(16,988)
Обврски спрема добавувачи	125	(1,313)
Обврски за аванси, депозити и кауции	-	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	172	113
Обврски кон вработените	636	204
Тековни даночни обврски	(161)	585
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	-	(605)
Обврски по заеми и кредити	-	(10)
Обврски по основ на учество во резултатот	-	-
Останати финансиски обврски	-	-
Останати краткорочни обврски	-	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	9,621	3
	<u>17,759</u>	<u>(18,011)</u>
<b>Вкупно нето готовина од оперативни активности</b>	<b>7,490</b>	<b>(25,881)</b>
<b>II. Готовински тек од инвестициски активности</b>		
Нематеријални средства	132	(6)
Материјални средства	(3,175)	(2,894)
Вложувања во недвижности	-	-
Долгорочни финансиски средства	-	-
Краткорочни финансиски средства	1,328	28,781
<b>Вкупно нето готовина од инвестициски активности</b>	<b>(1,715)</b>	<b>25,880</b>
<b>III. Готовински тек од финансиски активности</b>		
Главнина и резерви	0	(1)
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	-	-
Долгорочни обврски	-	-
Одложени даночни обврски	-	-
<b>Вкупно нето готовина од финансиски активности</b>	<b>0</b>	<b>(1)</b>
<b>Вкупно нето пораст/намалување на готовината</b>	<b>5,775</b>	<b>(2)</b>
Готовина на почетокот од годината	49	51
Готовина на крајот од годината	<u>5,824</u>	<u>49</u>

Директор  
Никола Стојкова



Белешките се составен дел на финансиските извештаи.



**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА  
НА МАКПРОМЕТ АД ШТИП**  
на 31 декември 2015 година

ОПИС	Состојба на 31 декември 2014 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2015 година (во 000 МКД)
Основна главнина	186,940	-	-	186,940
Ревалоризациона резерва	-	-	-	-
Резерви	-	-	-	-
Акумулирана добивка	-	-	-	-
Пренесена загуба	(15,745)	(7,545)	-	(23,292)
Исплатени дивиденди	-	-	-	-
Задржан данок	-	-	-	-
Добивка / Загуба за финансиската година	(7,546)	(2,308)	7,546	(2,308)
<b>Вкупно главнина и резерви</b>	<b>163,648</b>	<b>(9,853)</b>	<b>7,546</b>	<b>161,340</b>

Директор  
Пиха Стефанова

